

2759.

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.10.2008 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ–ЛЕТАЛИШТА ОД АГЕНЦИЈАТА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Агенцијата за цивилно воздухопловство и престанува користењето на следниве недвижни ствари:

- Леталиште Логоварди (катастарска општина Логоварди, Имотен лист бр. 23 со површина од 73.305 м² – К.П. бр. 724)
- Леталиште Даме Груев (катастарска општина Веранци, Поседовен лист бр. 147 со површина од 98.541 м² – К.П. бр. 3235/2)
- Леталиште Сарадиново (катастарска општина Сарандиново, Поседовен лист бр. 129 со површина од 92.472 м² – К.П. бр. 501/3)
- Леталиште Каратманово (катастарска општина Каратманово, Поседовен лист бр. 402 со површина од 75.099 м² – К.П. бр. 852/2)
- Леталиште Пеширово (катастарска општина Пеширово, Поседовен лист бр. 312 со површина од 85.859 м² – К.П. бр. 890/2)
- Леталиште Врсаково (катастарска општина Сарчијево, Поседовен лист бр. 140 со површина од 73.061 м² – К.П. бр. 644/2)
- Леталиште Црвени Брегови (катастарска општина Криволак, Имотен лист бр. 586 со површина од 72.172 м² составена од К.П. бр. 683/2 со површина од 68.790 м² и К.П. бр. 683/3 со површина од 3.382 м²)
- Леталиште Росоман на општина Росоман (катастарска општина Росоман, Имотен лист бр. 2332 со површина од 116.477 м² – К.П. бр. 110/1)
- Земјиште Ветерско (катастарска општина Ветерско, Имотен лист бр. 74 – К.П. бр. 484/2 со површина од 1.600 м²).

Член 2

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука им се доделуваат на времено користење за период од 12 месеци, на:

- Леталиште Логоварди на општина Битола (катастарска општина Логоварди, Имотен лист бр. 23 со површина од 73.305 м² – К.П. бр. 724)
- Леталиште Даме Груев на општина Могила (катастарска општина Беранци, Поседовен лист бр. 147 со површина од 98.541 м² – К.П. бр. 3235/2)
- Леталиште Сарадиново на општина Долнени (катастарска општина Сарандиново, Поседовен лист бр. 129 со површина од 92.472 м² – К.П. бр. 501/3)

- Леталиште Каратманово на општина Лозово (катастарска општина Каратманово, Поседовен лист бр. 402 со површина од 75.099 м² – К.П. бр. 852/2)

- Леталиште Пеширово на општина Свети Николе (катастарска општина Пеширово, Поседовен лист бр. 312 со површина од 85.859 м² – К.П. бр. 890/2)

- Леталиште Врсаково на општина Штип (катастарска општина Сарчиево, Поседовен лист бр. 140 со површина од 73.061 м² – К.П. бр. 644/2)

- Леталиште Црвени Брегови на општина Неготино (катастарска општина Криволак, Имотен лист бр. 586 со површина од 72.172 м² составена од К.П. бр. 683/2 со површина од 68.790 м² и К.П. бр. 683/3 со површина од 3.382 м²)

- Леталиште Росоман на Општина Росоман (катастарска општина Росоман, Имотен лист бр. 2332 со површина од 116.477 м² – К.П. бр. 110/1)

- Земјиште Ветерско на општина Велес (катастарска општина Ветерско, Имотен лист бр. 74 – К.П. бр. 484/2 со површина од 1.600 м²).

Недвижните ствари од став 1 на овој член се даваат на времено користење на единиците на локалната самоуправа, без надомест.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 на оваа одлука меѓу Агенцијата за цивилно воздухопловство и единиците на локалната самоуправа од член 2 на оваа одлука, ќе се изврши во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за пренесување на користење на полетно слетните патеки (бетонски) и стабилизираниите тревнати патеки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/99).

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5066/1
28 октомври 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.